

BENTLEY BROOKLANDS



може да покаже зошто "Bentley" возила се едни од нај-удобните на светот, особено кога спорт модот на поддршка е исклучен. Поради тежината од 2.655 кг и големите крајни брзини, за ова возило се конструирани специјални карбон-керамички сопирачки. Внатрешноста е многу пространа и удобна, а особено внимание му е посветено на просторот за патниците на задната клупа, која е изработена од кожа, слонова коска и алуминиум.

Brooklands е првото спортско купе на "Bentley". Најавениот модел со V8 мотор со зафатнина од 6.761 "кубици", дополнет од два турбо полначи, развива 530 кс. Забрзувањето до 100 км/ч е за 5 секунди и достигнува максимални 241 км/ч, но се планира да се вградува и V12, кој на тестовите достигна 296 км/ч. И двата мотора се базираат на 49 години стариот мотор кој "Bentley" полека го развива за вакви модели, а со нив оди шестостепен полуавтоматски менувач. Перформансите на ова возило навестуваат дека станува збор за спортски автомобил, но доколку зад воланот се најде одмерен возач 5.41 метри долгата шасија





BMW X4 CROSSOVER



"BMW" ќе ја дополни гамата на своите "теренски" возила со уште еден автомобил, кој треба да биде поспортска изведба на Н3, а ќе ја носи ознаката Н4. Како што насетувате, подвозјето целосно ќе биде преземено од Н3, како и севкупната моторизација. Н4 ќе биде спуштен пониско до земјата, што значи дека е наменет за асфалт, а со тоа помалку можно ќе биде излегувањето на потешки терени. Главна болка на Н3 е ди-

зајнот, во кој едноставно има премногу прекршени линии, кои не покажуваат ниту динамика ниту елеганција. Би требало кај Н4 тоа да биде подобро решено, со што новиот модел би изгледал многу поспортски и поелегантен. Н4 треба да биде второ "купе теренец" во гамата на баварскиот производител, а треба да се појави многу брзо по појавата на поголемиот Н6, кој беше претставен на Саемот во Франкфурт.

ФЛЕШ ВЕСТИ

CITROEN СО МОТОРИ НА "BMW"

"Citroen" се одлучи да го следи примерот на својата сестринска марка "Peugeot" и во новите модели кои ќе се појават следните неколку години ќе го користи турбо бензинецот на "BMW" од 1.6 литри. Моторот е на располагање со 120, 150 и 175 кс, а "Peugeot" веќе го вградува во своите модели 207 и 308. Но, овој мотор во "Citroen" ќе дебитира во новиот S5, а примарна цел е вградување на автоматскиот систем старт/стоп, кој оди во пакет со овој мотор.

КРАЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА AUDI A4 CABRIO

Кабриолетот на Audi A4 престанува со производство при крајот на годината, со што остава простор за новиот кабриолет A4. По тој повод "Audi" ќе лансира лимитирана серија наречена Advance. Производството на кабриолетот на A4 се одвиваше во погоните на независниот производител "Karmann", кој го произведува моделот од 2002 година, а до сега на неговите ленти се произведени околу 200.000 примероци.

ПЗУ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

ДЕНТА НОВА

- пломбирање
- лечење
- вадење
- протетика
- ортодонција
- имплантологија

Њу Делхиска 4
локал 11, Скопје
+389 75 577 600
+389 75 471 947
denta_nova@yahoo.com



SO OVOJ KUPON IMATE 20 % POPUST
ZA STOMA TOLO [KI USLUGI VO
ORDINACIJATA "DENTA NOVA"